

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП “Водовод” Куманово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-94/20 од 2 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП “Водовод” Куманово за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП “Водовод” Куманово се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 13,30 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 13,22 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 13,16 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 28,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 27,02%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 25,84%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 9,54 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 17,05 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 9,65 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 16,79 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 9,76 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 16,57 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП “Водовод” Куманово, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-94/20 од 2 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП “Водовод” Куманово ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водната услуга;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП “Водовод” Куманово, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	8.064.402
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	422.030
Трошоци за осигурување на основни средства	44.667
Бруто плати	20.305.641
Други услуги	1.847.718
Останати и вонредни трошоци	5.022.370
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	68.235
Вкупно оперативни трошоци	35.775.062
Остварена просечна пондерирана тарифа	10,63

- Податоци за регулираниот период:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	35.047.011	35.564.183	36.103.544
Амортизација	денари	28.410.813	27.074.020	25.818.158
Средства за ликвидност	денари	319.215	315.312	312.138
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.200.000	2.000.000	3.000.000
Принос на регулирани средства	денари	385.230	424.225	505.989
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	64.162.269	63.377.740	62.739.830
Количина	m ³	3.761.159	3.767.127	3.773.107
Просечна тарифа	ден/m ³	13,30	13,25	13,23
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	9,54	9,68	9,82
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	17,06	16,82	16,63

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 8 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 3 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ Куманово за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1612/1 од 23 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	35.047.011	35.563.774	36.100.541
Амортизација	денари	28.410.813	27.074.020	25.818.158
Средства за ликвидност	денари	319.067	314.766	310.961
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	9.238.555	4.331.239
Принос на регулирани средства	денари	355.554	315.413	273.528
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	64.132.445	63.267.973	62.503.189
Количина	m³	3.761.159	3.767.127	3.773.107
Просечна тарифа	ден/m³	13,30	13,22	13,16
Минимална просечна тарифа	ден/m³	9,54	9,65	9,76
Максимална просечна тарифа	ден/m³	17,05	16,79	16,57

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите за 2021 година изнесуваат 8.094.165 денари, за 2022 година 8.201.551 денари и за 2023 година 8.310.988 денари;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 413.359 денари за 2021 година, 417.252 денари за 2022 година и 421.276 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 43.701 денари за 2021 година, 44.105 денари за 2022 година и 44.523 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 20.121.745 денари за 2021 година, 20.534.416 денари за 2022 година и 20.963.956 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.666.527 денари за 2021 година, 1.659.395 денари за 2022 година и 1.653.166 денари за 2023 година;

6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и изнесуваат поединечно по 4.647.131 денари за сите три години од регулираниот период;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 60.384 денари за 2021 година, 59.925 денари за 2022 година и 59.502 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга за 2021 година е прифатена согласно податоците од Барањето додека пак за наредните години е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 2,31%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 804.933 денари за 2021 година, 756.476 денари за 2022 година, додека за 2023 година амортизацијата на сопствени основни средства е пресметана во износ од 711.716 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 27.605.880 денари за 2021 година, 26.219.365 денари за 2022 година и 24.902.758 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 319.067 денари за 2021 година, 314.766 денари за 2022 година и 310.961 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга прочистување на отпадни води за 2021 година изнесува 355.554 денари, за 2022 година изнесува 315.413 денари и за 2023 година изнесува 273.528 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 2,31%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 27.718 денари, во 2022 година во износ од 46.197 денари, и во 2023 година 69.295 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 13,30 ден/м³ за 2021 година, 13,22 ден/м³ за 2022 година и 13,16 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води ЈП “Водовод” Куманово треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за прочистување на отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Куманово.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП “Водовод” Куманово ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води изнесува 28,25% за 2021 година, 27,02% за 2022 година и 25,84% за 2023 година.

ЈП “Водовод” Куманово при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП “Водовод” Куманово да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-94/20
23 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски